



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Понеделник, 11 декември 1967
Скопје
Број 40

Год. XXIII.

Претплатата за 1967 год. изнесува 45 (4.500) дин. Овој број чини 1,60 (160) дин. Жиро сметка бр. 401-1-16.

347.

Врз основа на член 144 и 145 од Деловникот на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 17 ноември 1967 година, по предлог од претседателите на соборите, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОБРАЗУВАЊЕ ЗАЕДНИЧКА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ СОБОР И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ

1. Се образува Заедничка комисија на Републичкиот собор и Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за проблемите на борците и воените војни инвалиди со задача:

а) да ги проучува и следи проблемите на борците, воените војни инвалиди и семејствата на паднатите борци, а особено материјалната положба и здравствената заштита, како и станбените проблеми на овие категории;

б) да му предлага на Републичкиот собор и на Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија законодавни и други мерки заради обезбедување услови за остварување општествена заштита на овие категории и решавање на нивните проблеми.

2. Комисијата има претседател и 6 членови од кои се:

- 2 пратеници;
- 2 члена на Извршниот совет;
- 1 функционер на републичката управа;
- 1 општествено-политички работник; и
- 1 претставник на Републичкиот одбор на Сојузот на здруженијата на борците од НОБ за Македонија.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-133
18 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

348.

Врз основа на член 146 и 147 од Деловникот на Собранието на СРМ, Собранието на СРМ, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година и на седницата на Социјално-здравствениот собор одржана на 17 ноември 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗБОР НА ЗАЕДНИЧКАТА КОМИСИЈА НА РЕПУБЛИЧКИОТ И СОЦИЈАЛНО-ЗДРАВСТВЕНИОТ СОБОР НА СОБРАНИЕТО НА СРМ ЗА ПРОБЛЕМИТЕ НА БОРЦИТЕ И ВОЕНИТЕ ВОЈНИ ИНВАЛИДИ

1. Во Заедничката комисија на Републичкиот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ, за проблемите на борците и воените војни инвалиди се избираат:

а) за претседател:

— Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;

б) За членови:

— Младен Павловски, член на Извршниот совет;

— Димитар Герасимовски, републички секретар за народно здравје и социјална политика;

— Милка Такева, претседател на Одборот за Социјално-здравствени прашања на Републичкиот собор;

— Васка Дуганова, претседател на Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ;

— Борис Алексовски, потпретседател на Сојузот на здруженијата на борците од НОБ за Македонија;

— Лилјана Манева, потпретседател на Републичката конференција на ССРМ.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-127
18 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

349.

Врз основа на член 166 став 2 од Законот за високото школство на СРМ („Службен весник на СРМ“ бр. 15/65), по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ СОВЕТ НА УНИВЕРЗИТЕТОТ ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат членовите на Универзитетскиот совет:

а) Поради истечување на времето за кое се избрани:

— Никола Адамов, директор на ЗИК — Скопско Поле;

— Азем Зулфикари, претседател на Републичката конференција на ССРМ;

— Јонче Котевски, директор на Топилницата во изградба во Титов Велес;

— Предраг Кушевски, секретар на Градски комитет на СКМ — Скопје;

— Младен Павловски, член на Извршниот совет на Собранието на СРМ.

в) Поради заминување од Скопје, Борис Петковски, член на ЦК на СКМ;

ц) Поради презафатеност со други должности по свое барање, Бошко Станковски, секретар на Извршниот комитет на ЦК на СКМ.

2. За членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје се именуваат:

— Камуран Тахир, потпретседател на Извршниот совет;

— Нико Нича, потпретседател на Стопанската комора на Македонија;

— Ванчо Близнаковски, член на Републичкиот совет на ССЈ за Македонија;

— Урош Андреевски, член на Републичката конференција на ССРМ;

— Никола Петровски, помошник секретар во Републичкиот секретаријат за земјоделство и шумарство;

— Свето Прокопиев, — инженер во Градежното претпријатие „Бетон“;

— Кадриу Тахир, — член на Републичката делегација во Соборот на народите на Сојузната скупштина.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-131

17 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

350.

Врз основа на член 34 став 3 од Законот за републичката управа („Службен весник на СРМ“ бр. 17/65), во врска со Амандманот II од Уставот на СР Македонија, по предлог од Комисијата за прашања на изборите и именувањата, Собранието на СРМ, на седницата на Републичкиот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ЧЛЕНОВИ НА РЕПУБЛИЧКАТА КОМИСИЈА ЗА ФИЗИЧКА КУЛТУРА

1. Поради истечување на времето за кое се именувани, се разрешуваат членовите на Републичката комисија за физичка култура:

— ПЕТАР АЛЕКСОВСКИ, референт по физичка култура при Градското собрание — Скопје;

— ЃОРЃИ ЃОШЕВ, секретар на Градскиот комитет на Сојузот на младината во Скопје;

— ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, републички пратеник;

— Д-р ЈОВИЦА ЈОВАНОВСКИ, претседател на Секцијата за спортска медицина на Македонското лекарско друштво;

— РАДЕ ЈУРХАР, потпретседател на Сојузот за телесно воспитување „Партизан“ на Македонија;

— СЛАВКО МАТЕВСКИ, директор на Републичкиот завод за физичка култура;

— МИЛОВАН ТЕРЗИЌ, полковник во ЈНА;

— САВО ЦВЕТКОВИЌ, директор на Републичкиот завод за унапредување на школството;

— ПЕТАР ЦУНДЕВ, потпретседател на Општинското собрание Идадија;

— ЧЕДО ШАРОВСКИ, професор на училиштето за физичка култура „Методи Митевски — Брицо“ во Скопје;

— ГИГО МИЛЕВСКИ, асистент на Економскиот факултет во Скопје.

2. За членови на Републичката комисија за физичка култура се именуваат:

— ПАВЛЕ ИГНОВСКИ, републички пратеник;

— Д-р НИКОЛА ХРИСТОВ, лекар во Специјалистичката клиника „Букурешт“ Скопје;

— КЛИМЕ ЗАРОВ, инженер-архитект од Охрид;

— Д-р ГИГО МИЛЕВСКИ, асистент на Економскиот факултет во Скопје;

— РАДЕ ЈУРХАР, директор на Средношколскиот дом „Томе Стефановски — Сенич“ — Скопје;

— СЕРВЕТ САЛИУ, потпретседател на Собранието во Тетово;

— ОЦАКЛИСКИ МИЛОШ, член на ЦК на СММ;

— ЗАРЕ ЛАЗАРЕВСКИ, пом. републички јавен обвинител;

— АНДОН СИМОВСКИ, професор на Вишата школа за физичка култура;

— ЖИВКО ТОДОРОВСКИ, републички пратеник;

— РИФАТ ВЕЛА, потсекретар во Републичкиот секретаријат за народно здравје и социјална политика;

— ТОШО АТАНАСОВСКИ, полковник во ЈНА;

— ЕТЕМ ОМЕРАГИЌ, наставник во училиштето „Тефејус“.

3. Оваа одлука влегува во сила од денот на нејзиното донесување.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 01-130

17 ноември 1967 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с.р.

351.

Врз основа на член 2 став 2 од Законот за учество на Социјалистичка Република Македонија во финансирањето на модернизацијата на патната мрежа („Службен весник на СРМ“, бр. 24/66), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор одржана на 28 декември 1966 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 28 декември 1966 година, донесе

ПРОГРАМА

ЗА МОДЕРНИЗАЦИЈА И РЕКОНСТРУКЦИЈА НА ПАТНАТА МРЕЖА ВО СРМ ВО ПЕРИОДОТ ОД 1966—1970 ГОДИНА СО УЧЕСТВО НА СРЕДСТВА ОД РЕПУБЛИКАТА

I. Патни правци

Средствата на Републиката во износ од 180 мил. динари, предвидени со Општествениот план за стопански развој на Социјалистичка Република Македонија во периодот 1966—1970 година, се наменуваат за учество во модернизацијата и реконструкцијата на следните патни правци:

1. Пат број 1-г, Куманово — Крива Паланка — државна граница и тоа на делот од Ранковци до Димов Ан во должина од околу 28 км.

2. Пат број 1-д, Титов Велес — Штип — Кочани — Делчево — државна граница и тоа на делот од Штип до Делчево во должина од околу 63 км.

3. Пат број 20, Скопје — Тетово — Гостивар — Кичево — Битола — државна граница и тоа на деловите од Сопотница до Кукуречани во должина од околу 36 км. и од Битола до државна граница во должина од околу 12 км. или вкупно 48 км.

4. Пат број 505, Удово — Валаново — Струмица — државна граница и тоа на делот од Валаново до државна граница во должина од околу 51 км.

5. Пат број 510, Ново Село — Маврово — Дебар и тоа на делот од Ново Село до Косоврасти во должина од околу 51,5 км.

6. Пат бр. 19, Градско — Прилеп — Битола — Охрид — Струга — Дебар — државна граница и тоа на делот од Струга до Селце во должина од околу 30,5 км.

7. Пат бр. 502, Прилеп — Кичево — Извор — Бошков Мост и тоа на делот од Мажучиште до М. Брод во должина од околу 33 км.

8. Пат број 513, Струга — државна граница, во должина од околу 12,6 км.

9. Пат број 512, Охрид — Пештани — Св. Наум — државна граница и тоа на делот од Пештани до Св. Наум во должина од околу 19 км.

10. Пат број 514, Ресен — Царина, во должина од околу 18 км.

11. Пат број 515, Макази — Царев Двор во должина од околу 5 км.

12. Пат број 516, Макази — Претор, во должина од околу 8,8 км.

13. Пат број 508, Страцин — Кратово — Пробиштип — Крупиче и тоа на делот од Страцин до Кратово во должина од околу 17 км.

14. Поврзување на Берово со патот број 1-д. Изборот на патниот правец со кој ќе се поврзе Берово ќе се изврши врз основа на економско-техничка студија за избор на најповолна варијанта, што треба да ја изготви Собранието на општината Берово. Врз основа на ова, Собранието на СРМ ќе донесе одлука.

Вкупно во овој период ќе се модернизираат 425,4 км.

II. Степен на модернизација и реконструкција

Техничките елементи како и видот на модерен коловоз ќе бидат утврдени за секој патен правец со техничката документација изготвена од инвеститорот.

При одредувањето на степенот на модернизацијата и реконструкцијата, техничките елементи и коловозот, инвеститорот да се раководи од следното:

1. Оптимално искористување на работите на постојните патишта;

2. Сегашното и идното сообраќајно оптеретување на патиштата,

3. Редот на патот и неговото место во основната патна мрежа на Републиката.

Према степенот на модернизацијата и реконструкцијата патните правци односно делниците што се предвидени да се градат се делат на три категории.

Во првата категорија спаѓаат:

Калиманци — Делчево, Ново Село — Маврово, Рабово — Костурино и Крива Река — Кратово. На овие делници се предвидува напуштање на постојниот пат и изградба на нов пат со модерен коловоз.

Во втората категорија спаѓаат:

Ранковци — Димов Ан, Штип — Кочани — Истибања, Битола — државна граница, Костурино — Струмица, Маврово — Косоврасти, Струга — Селце и Струмица — државна граница.

На овие делници се предвидува помала реконструкција и модернизација на коловозот.

Во третата категорија спаѓаат:

Ресен — Царина, Макази — Царев Двор, Макази — Претор, Пештани — Св. Наум, Мажучиште — Македонски Брод, Струга — државна граница, Сопотница — Кукуречани и Страцин — Крива Река.

На овие делници се предвидува само модернизација на коловозот.

Се овластува Републичкиот секретаријат за индустрија и трговија да донесе поблиски прописи за техничките елементи за модернизација и реконструкција на предвидените патни правци.

III. Динамика на вложување

1. Републиката ќе учествува во финансирањето на патните правци предвидени во оваа програма со следните износи по години:

1966	
1. Ранковци — Димов Ан	20,0 мил. динари
2. Битола — државна граница	5,0 „
Вкупно:	25,0 „
1967	
1. Штип — Кочани	17,4 мил. динари
2. Струмица — државна граница	13,0 „
3. Ново Село — Маврово	4,6 „
Вкупно:	35,0 мил. динари
1968	
1. Кочани — Истибања	4,25 мил. динари
2. Валаново — Струмица	13,34 „
3. Ново Село — Маврово	2,34 „
4. Маврово — Косоврасти	6,70 „
5. Ресен — Царина	4,40 „
6. Макази — Претор	1,60 „
7. Макази — Царев Двор	1,29 „
8. Пештани — Св. Наум	5,08 „
Вкупно:	39,00 мил. динари
1969	
1. Калиманци — Делчево	12,23 мил. динари
2. Струга — Селце	10,33 „
3. Маврово — Косоврасти	8,34 „
4. Струга — Кафасан	4,10 „
5. Страцин — Кратово	4,00 „
Вкупно:	39,00 мил. динари
1970	
1. Калиманци — Делчево	9,22 мил. динари
2. Сопотница — Кукуречани	10,06 „
3. Мажучиште — Мак. Брод	8,02 „
4. Поврзување на Берово	14,70 „
Вкупно:	42,00 мил. динари

2. Средствата од став 1 кои не се потрошени во износот предвиден во односната година се пренесуваат во наредната година под исти услови и за иста намена.

IV. Услови на финансирање

1. Републиката ќе учествува во финансирањето на модернизацијата и реконструкцијата ако:

— средствата се наменат за учество во финансирањето на патните правци предвидени во оваа програма;

— инвеститорот докаже дека се обезбедени останатите средства до полниот износ на чинењето на модернизацијата односно реконструкцијата за секој патен правец.

Стопанската банка во Скопје ќе ги одобрува средствата од точка III на оваа програма откако ќе констатира дека се исполнети условите од став 1 на оваа точка.

2. Како доказ за обезбедени средства до полниот износ на чинењето на реконструкцијата односно модернизацијата на секој патен правец инвеститорот ќе приложи:

Договор помеѓу заинтересираните органи и организации во кој ќе се регулираат меѓусебните обврски во финансирањето на патните правци и начинот на покривањето на евентуалните пречекорувања.

Секој учесник во финансирањето треба да приложи и доказ за обезбедени средства за исполнувањето на своите обврски по договорот.

Инвеститорот во договорот треба да обезбеди учество на општинските собранија од најмалку 12% од чинењето на секој патен правец кој пропаѓа и ја поврзува територијата на општината.

Ова учество за патните правци: Струга — Кафасан и Струмица — граница со НР Бугарија, делот од Ново Село до граница може да изнесува и помалку од 12%, но најмалку 6%.

За патни правци што се градат според Програмата на Републичкиот фонд за патишта за 1966 година што е одобрена од Собранието на СРМ и се градат во текот на 1966 год. општините треба да го обезбедат договореното учество.

3. Доколку одделни заинтересирани органи и организации кои учествуваат во финансирањето на патиштата имаат интерес да се изменат техничките елементи и правецот на трасата предвидена во точките I и III од оваа Програма, а тоа претставува подобро техничко и економско решение, должни се да обезбедат и соодветни износи на средства за покривање на разликата во чинењето.

4. Доколку за некои од патните правци предвидени во оваа програма не се поднесат докази за обезбедено учество од страна на инвеститорот, отпаѓа учеството на Републиката за соодветниот патен правец.

Пренамената на тие средства ќе се изврши со измена и дополнување на оваа програма од страна на инвеститорот со претходна согласност на Собранието на СРМ.

5. Инвеститорот може да договара со изведувачите и забрзување на динамиката на модернизацијата односно реконструкцијата, доколку обезбеди средства од други извори по пат на кредит. Во овој случај, средствата на Републиката можат да се употребат за враќање на тие средства до износот предвиден во точка III од оваа програма. Каматата на овие кредити паѓа на товар на инвеститорот.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 138
28 декември 1966 година
Скопје

Потпретседател
на Собранието на СРМ,
Златко Билјановски, с. р.

352.

Врз основа на точка 14 дел I од Програмата за модернизација и реконструкција на патната мрежа на СРМ во периодот од 1966—1970 година со учество на средства од Републиката, како и Економско-техничката студија за најпогодна варијанта подготвена од Собранието на општината Берово, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата на Републичкиот собор, одржана на 15 и 16 ноември 1967 година и на седницата на Стопанскиот собор одржана на 15 и 16 ноември 1967 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ОПРЕДЕЛУВАЊЕ ПАТНИОТ ПРАВЕЦ ЗА ПОВРЗУВАЊЕ НА БЕРОВО СО ПАТОТ БРОЈ 1-Д

1. За поврзување на Берово со патот број 1-д Титов Велес — Штип — Кочани — Делчево — државна граница се определува патниот правец Берово — Веница — Оризари, по предлог од Собранието на општината Берово.

2. Во финансирањето изградбата на патот за поврзување на Берово со патот број 1-д по патниот правец од претходната точка Републиката ќе учествува само со износот што е утврден во Програмата за модернизација и реконструкција на патната мрежа во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1966—1970 година со учество на средства од Републиката, Републичкиот фонд за патишта и претпријатието за јавни патишта „Македонија-пат“ во вкупен износ од 18,8 милиони динари.

3. Правата и должностите на инвеститор за изградба на патот Берово — Веница — Оризари ќе ги врши Собранието на општината Берово.

4. Патот ќе се гради според техничките елементи што ќе ги пропише Републичкиот секретар за индустрија и трговија.

5. Патот ќе се изгради во рокот предвиден со Програмата за модернизација и реконструкција на патната мрежа во Социјалистичка Република Македонија во периодот од 1966—1970 година со учество на средства од Републиката.

6. Средствата до полниот износ на чинењето на патот ќе ги обезбеди Собранието на општината Берово, а Стопанската банка ќе ги одобрува средствата од точка 2 на оваа одлука, откако ќе констатира дека инвеститорот ги обезбедил средствата.

7. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

СОБРАНИЕ НА
СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 111
17 ноември 1967 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Мито Хаџи Василев, с. р.

353.

Врз основа на член 58 став 2 од Законот за финансирање на општествено-политичките заедници во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 9/65 и 5/67), Извршниот совет донесува

О Д Л У К А

ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА СРЕДСТВА ОД РЕЗЕРВНИОТ ФОНД НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА КАКО ПОМОШ ЗА САНИРАЊЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОД ЗЕМЈОТРЕСОТ ВО ОПШТИНАТА ДЕБАР

1. Од средствата на Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија се доделува на општината Дебар износ од 2.000.000 динари како помош за санирање на последиците од земјотресот од 30. XI. 1967 година.

2. Средствата од претходната точка се доделуваат без обврска за враќање.

3. Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Бр. 12-2807/1

1. XII. 1967 година

Скопје

Претседател
на Извршниот совет,
Никола Минчев, с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОКРУЖЕН СУД ВО БИТОЛА

Жиц Олга од Битола, ул. „Солунска“ бр. 164 поднесе тужба за поништување на брак против Жиц Петар од Австралија, сега во неизвесност. Се поканува во срок од 30 дена од објавувањето на овој оглас во „Службен весник на СРМ“ да се јави или да одреди свој застапник. Во противно на истиот ќе му биде одреден застапник по службена должност.

Од Окружниот суд во Битола П. бр. 541/67. (103)

РЕГИСТАР НА УСТАНОВИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. бр. 558, страна 295, книга III е запишан под фирма: Градежен училишен центар „Здравко Цветковски“ — Скопје. Предмет на работењето на Центарот е образование на кадри во градежен смер преку одделите на центарот.

Центарот е основан од Градското собрание на Скопје со решение бр. 6588/1 од 18. XI. 1967 година, со присоединување на ГТУ „Здравко Цветковски“ — Скопје и Градежното училиште за квалификувани работници „Чеде Филиповски — Даме“ — Скопје.

Центарот ќе го потпишуваат, задолжуваат и раздолжуваат во границите на овластувањето Лазаревски Лазар, директор, Карчевски Трајко, секретар, Михајловски Блаже, домаќин и Тарашки Љубинка, сметководител.

Се брише од регистарот на установите од рег. бр. 416, страна 542, книга II, Градежното техничко училиште „Здравко Цветковски“ — Скопје, поради присоединување со Градежното училиште „Чеде Филиповски — Даме“ за квалификувани работници од Скопје во Градежниот центар „Здравко Цветковски“ — Скопје.

Центарот е конституиран на 14. IX. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 29 од 29. IX. 1967 година.

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. бр. 508, страна 71, книга III е запишано следното: Фирмата на Основното училиште „Вардар“ село Вруток, Гостиварско, согласно решението бр. 301 од 12. VII. 1967 година на Советот на работната заедница на училиштето се менува и гласи: Основно училиште „Злате Дамјановски“ село Вруток.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 80 од 25. VIII. 1967 година. (1424)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 13. I. 1967 година, страна 138, реден број 2 е запишано сменувањето на досегашниот управник на Ветеринарната станица од Св. Николе, Благоја Димков Чаевски. За управник е именуван Павле Василев Димитров.

Промената на управникот е запишана во регистарот врз основа поднесената пријава бр. 02-87 од 5. XII. 1966 год. од страна на установата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 127/66. (868)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите рег. бр. 397, страна 633, книга II е запишано следното: Досегашниот потписник в. д. шеф на сметководството на Здравствениот дом „Идадија“ — Скопје, Живко Јовановски е разрешен од должност и му престанува правото за потпишување.

За шеф на сметководството е назначен Александар Богдановски, кој Здравствениот дом „Идадија“ — Скопје ќе го потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето со старите регистрирани потписници и тоа: д-р Димитар Дуљанов, в. д. директор и Александар Младеновски, в. д. помошник директор, сметано од 6. VI. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 57 од 16. VI. 1967 година. (1123)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, рег. бр. 466, страна 911, книга II е запишано следното: Дејноста на Градската аптека „4 јули“ — Скопје, согласно решението бр. 06-14749 од 26. VI. 1967 година на Собранието на општината „Кале“ — Скопје се проширува и со промет на големо на лекови, гумени и санитетски материјали и козметика.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 53 од 6. VII. 1967 година. (1198)

Оружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на установите на 12. VI. 1966 година, страна 20, реден број 2 се запиша: Основното училиште „Моша Пијаде“ од Кочани прерасна во Централно училиште со подрачните училишта во селата Грдовци и Бели.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа барањето бр. 282 од 12. V. 1966 година на директорот на училиштето.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Ус. бр. 78/66. (1705)

РЕГИСТАР НА ПРЕТПРИЈАТИЈАТА И ДУКАНИТЕ

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година, страна 160, реден број 23 е запишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во село Звезгор, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; железарски стоки; прехранбени стоки; градежни стоки; водоводни материјали; хемиски стоки и други стоки за домаќинство и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Тоше Минов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 167/67. (1072)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година, страна 160, реден број 22 е запишана под фирма: Текстилна продавница, со седиште во село Каменица, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил и текстилни производи, волнена и памучна плетена стока, лесна и тешка конфекција, галантерија и постелина.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Дара Видова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 168/67. (1073)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година, страна 160, реден број 21, е запишана под фирма: Продавница за бои и лакови со седиште во Делчево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови земјени и аналитички бои, лакови, хемиски производи, вештачки губрива и други потреби за домаќинство.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Петар Ратков, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 169/67. (1074)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година, страна 159, реден број 20 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во село Драмче, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; колонијална стока; градежни и водоводни материјали; хемиска стока и други стоки за домаќинство; алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Младен Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 170/67. (1075)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 159, реден број 19 е запишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во село Бигла, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; железарска стока; прехранбена стока; градежни и водоводни материјали; хемиска стока и други стоки за домаќинство и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Горѓи Стојанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 171/67. (1076)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година, страна 159, реден број 18 е запишана под фирма: Продавница за електрични материјали и уреди со седиште во Делчево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови електрични апарати и уреди.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Диванис Стојанов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 172/67. (1077)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 158, реден број 17 е запишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во село Стар Истевник, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; железарска стока; прехранбена стока; градежни и водоводни материјали; хемиска стока и други стоки за домаќинство и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Ѓорѓи Крстев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за стопанство при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 173/67. (1073)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 158, реден број 16 е запишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во село Разловци, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; железарски стоки; прехранбени стоки; градежни и водоводни материјали; хемиски стоки, како и други стоки за домаќинство и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Војо Кацарски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 174/67. (1079)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 158, реден број 15, е запишана под фирма: Продавница за намештај, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови намештај и други производи од дрво.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Димитар Христов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 175/67. (1080)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 157, реден број 14 е за-

пишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во село Тработивиште, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; железарски стоки; прехранбени стоки; градежни и водоводни материјали, хемиски стоки и други стоки за домаќинството и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Илинка Бошначка, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа поднесената пријава бр. 01-63/6 од 20. V. 1967 година, од страна на директорот на претпријатието, одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 год. на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 176/67. (1081)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 157, реден број 13 е запишана под фирма: Продавница за галантерија со седиште во Делчево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на галантерија, позамантерија, козметика, бижутерија, детски играчки, украси и др.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Перса Балас, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на претпријатието.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 177/67. (1082)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на страна 157, реден број 12 е запишана под фирма: Продавница за колонијал, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови прехранбени артикли, алкохолни и безалкохолни пијалоци, козметички и други потреби за домаќинство.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Пецо Гугучезски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 178/67. (1083)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 156, реден број 11 е запишана под фирма: Продавница за колонијал, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“. Предмет

на работењето на продавницата е продажба на сите видови прехранбени артикли, алкохолни и безалкохолни пијалоци, козметички и други потреби за домаќинството.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Никола Ангелов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 179/67. (1084)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 156, реден број 10 е запишана под фирма: Продавница за самопослужување, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба преку самопослужување на сите видови прехранбени стоки, алкохолни и безалкохолни пијалоци, козметика, бижутерија, садови и други потреби за домаќинство.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на Продавницата е Димитар Анакиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 180/67 (1085)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 156, реден број 9 е запишана под фирма: Продавница за чевли со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на кожени и гумени чевли и кожна галантерија.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Ната Златкова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 18/67. (1086)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 155, реден број 8 е запишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на железарска стока, алати, стакларски производи, порцелан и керамика.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Драган Алексов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината, — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 182/67. (1087)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 155, реден број 7 е запишана под фирма: Продавница со седиште во Делчево. Предмет на работењето на продавницата е продажба на текстил, текстилни производи, волнена и плетена стока, лесна конфекција, галантерија и постелина.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Ангел Христов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 183/67. (1088)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 155, реден број 6 е запишана под фирма: Продавница за текстил број 2, со седиште во Делчево. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на текстил, текстилни производи, волна и плетена стока, лесна конфекција, галантерија и постелина.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Методи Димитров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 184/67 (1089)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 154, реден број 5 е запишана под фирма: Продавница за конфекција, со седиште во Делчево, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на лесна и тешка конфекција, волнени и плетени стоки и галантерија.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Цена В. Ицанова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 185/67. (1090)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 154, реден број 4 е запишана под фирма: Мешовита продавница со седиште во село Вирче, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; железарски стоки; прехранбени стоки; градежни и водоводни материјали; хемиски стоки и други стоки за домаќинство и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Иван Пецов, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 186/67. (1091)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 154, реден број 3 е запишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во село Град, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриска стока; железарски стоки; прехранбени стоки; градежни и водоводни материјали; хемиски стоки и други стоки за домаќинство и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Миле Герасимовски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 187/67. (1092)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. V. 1967 година, страна 147, реден број 2 е запишана под фирма: Мешовита продавница со седиште во село Тработивиште, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриски стоки; железарски стоки; прехранбени стоки; градежни и водоводни материјали; хемиски стоки и други стоки за домаќинството и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Анани Кушевски, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината

— Отсек за стопанство и финансии — Делчево, и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 188/67. (1093)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. V. 1967 година, страна 376, реден број 2 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Струмица, ул. „Маршал Тито“ бр. 52. Предмет на работењето на продавницата е промет со електрични материјали, електрични уреди и звучни апарати во домаќинството.

Продавницата е основана од Претпријатието за електромонтажа, промет со електро-материјали и електро-уреди „Искра“ од Струмица.

Раководител на продавницата е Ванчо Трајков, кој не е овластен да ја потпишува.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 164 од 24 IV. 1967 година на работната заедница на претпријатието и уверението бр. 07-3484/1 од 6. V. 1967 година на Санитарниот инспектор при Собранието на општина Струмица.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 147/67. (1101)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 23. V. 1967 година, страна 415, реден број 1 е запишана под фирма: Трговско претпријатие за промет со дефектна стока и индустриски отпадоци „Легура“ — Валандово — Деловна единица — Филијала, Струмица. Предмет на работењето на Деловната единица е: промет на големо и мало со сите видови отпадоци од органско и неорганско потекло, дефектна стока од сите видови индустриски отпадоци, расходувани основни средства и вишоци на материјали.

Деловната единица — Филијалата е основана од страна на Трговското претпријатие „Легура“ од Валандово.

Раководител на деловната единица е Киро Давнев, кој е овластен да ја потпишува и претставува.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуката бр. 53 од 10. IV. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 153/67. (1105)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. V. 1967 година, страна 389, реден број 6 е запишана под фирма: Продавница „Деликатес“, со седиште во Радовиш. Предмет на работењето на продавницата е продажба на млеко и млечни производи.

Раководител на продавницата е Трајан Христов, кој не е овластен да ја претставува и потпишува.

Продавницата е основана од страна на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле“ од Радовиш.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 205 од 18. IV. 1967 година на работничкиот совет и уверението бр. 03-974 од 22. IV. 1967 година на Санитарниот инспектор при Собранието на општината Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 134/67. (1096)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 9. V. 1967 година, страна 389, реден бр. 7 е запишана под фирма: Продавница со седиште во Радовиш, ул. „Маршал Тито“. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови

брашна, секаков вид зрнести, крмни и сточни храни, како и на секаков вид зрнести и семенски материјали.

Раководител на продавницата е Петре Ангелов Богоев, кој не е овластен да ја потпишува.

Продавницата е основана од страна на Земјоделско-индустрискиот комбинат „Радовишко Поле“ — Радовиш.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 206 од 18. IV. 1967 година на работничкиот совет на Комбинатот и уверението бр. 03-974 од 27. IV. 1967 година на Санитарниот инспектор при Собранието на општината — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 135/67. (1097)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година, страна 161, реден број 26 е запишана под фирма: Продавница за галантерија и чевли, со седиште во село Каменица, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на галантериски, парфимериски и козметички стоки, кожни и гумени чевли.

Продавницата е основана од страна на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ — Делчево.

Раководител на продавницата е Нада Трајкова, која не е овластена да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа поднесената пријава бр. 01-63/6 од 20. V. 1967 година од страна на директорот на претпријатието и одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 164/67. (1070)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. V. 1967 година, страна 161, реден број 25 е запишана под фирма: Мешовита продавница, со седиште во с. Габрово, Делчевско. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови индустриски стоки, железарски стоки, прехранбени стоки, градежни и водоводни материјали, хемиски и други стоки за домаќинство и алкохолни и безалкохолни пијалоци.

Продавницата е основана од страна на Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево.

Раководител на продавницата е Будимир Димитров, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го обавува директорот на матичното претпријатие.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одобрението бр. 05-533/3 од 4. II. 1960 година на Народниот одбор на општината — Отсек за стопанство и финансии — Делчево и уверението бр. 02-2220 од 13. V. 1967 година на Отсекот за контрола при Собранието на општината Делчево.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 165/67. (1071)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. IV. 1967 година, рег. бр. 4/58, книга II, е запишана под фирма: Продавница број 4 во село Вранче на Земјоделската задруга „Братство“ од с. Лажани. Предмет на работењето на продавницата е продажба на зрнеста храна и колонијални стоки.

Раководител на продавницата е Стојчевски Димко.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Братство“ с. Лажани, со одлука бр. 70 од

13. II. 1967 година од задружниот совет и уверението бр. 07-62/377 од 6. XII. 1966 година од Одделението за надзор и контрола — Пазарна инспекција, Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и задругата — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 87/67. (738)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 10. IV. 1967 година, рег. број 2/67, книга II, е запишана под фирма: Парна пекарница во Струга на Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“, Скопје — Филијала во Кичево. Предмет на работењето на пекарницата е производство и продажба на леб, бели печива и бурек.

Раководител на пекарницата е Затуровски Драган.

Основач на Парната пекарница е Прехранбениот комбинат „Жито-Македонија“, Скопје — Филијала во Кичево, со одлуките бр. 1601 од 19. X. 1966 година и бр. 39 од 3. III. 1967 година од работничкиот совет.

Пекарницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и филијалата „Жито-Македонија“ — Кичево.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 18/67. (741)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. бр. 612, страна 565, книга II, е запишана под фирма: Претпријатие за производство на детска конфекција „Наше дете“, — Скопје — Продавница за продажба на детска конфекција во Куманово, ул. „Нова Југославија“ број 3. Предмет на работењето на продавницата е: продажба на лесна и тешка детска конфекција, долна и горна облека, капи, детски играчки, чевли, сандали, патики, детски ташни и трикотажа; дополнение со трговска стока, чорапи, конбинезони и сите видови горна и долна облека.

Продавницата е основана од работничкиот совет на Претпријатието „Наше Дете“ — Скопје, со решение бр. 04-2064/1 од 23. II. 1967 година на Собранието на општината Куманово.

Раководител на продавницата е Коцевски Георги Димитар.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува матичното претпријатие, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 323 од 21. IV. 1967 г. (767)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на претпријатијата и дуќаните, рег. број 8, страна 381, книга IV, е запишано под фирма: Трговско претпријатие за промет со отпадоци „Отпад“ — Скопје — Откупна станица во Тетово. Предмет на работењето на откупната станица е откуп и продажба на сите видови отпадоци, индустриски сировини, дефектни и некурентни стоки од метална и стопанска струка; како и градежни, водоводни и електрични материјали и стари употребливи предмети на големо и мало.

Откупната станица е основана од работничкиот совет на Трговското претпријатие „Отпад“ — Скопје, со решение бр. 405 од 30. III. 1967 година.

Откупната станица ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува Андриевски Петре Гаљо, раководител, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 317 од 11. IV. 1967 година. (642)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1967 година, рег. број 6/67, книга I, е запи-

шано под фирма: Стовариште и продавница во Битола на Фабриката за метален намештај и жичени производи „Радулашка“ — Нови Београд. Предмет на работењето на стовариштето е продажба на метален и комбиниран намештај; детски колички; обоени метали и легури; влечки и валани жици, жичано плетиво и платно; груферај и идеал опруги; производи за уредување и сврзување, како и друга метална стока за широка потрошувачка.

Раководител на стовариштето и продавницата е Благој Стефанов.

Стовариштето и продавницата се основани од Фабриката за метален намештај и жичани производи „Радулашка“ од Нови Београд, со одлука од работничкиот совет од 7. XII. 1967 година и решението бр. 03-11908/1 од 21. XII. 1966 година од општинското собрание во Битола.

Стовариштето — продавницата ќе го потпишува истото лице што го потпишува и матичното претпријатие — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола. Фи бр. 25/67. (648)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 29. III. 1967 година, рег. бр. 27/56, книга III, е запишана под фирма: Продавница на ул. „7 ноември“ бр. 49 во Охрид на Претпријатијата за занаетчиски монтажни работи и производство на градежни бетонски камени елементи со трговија на големо и мало „Слобода“ под присилна управа, со седиште во Охрид. Предмет на работењето на продавницата е продажба на готови производи од претпријатието, како и други производи врз основа на лим и метал.

Раководител на продавницата е Маркоски Крсте. Продавницата е основана од Претпријатието „Слобода“ под присилна управа од Охрид, со одлука од принудниот управник Г Миленко бр. 86 од 10. III. 1967 година.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 73/67. (649)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 1 III. 1967 година, рег. бр. 3/67, книга II, е запишана под фирма: Угостителско претпријатие „Горица“ од Охрид. Предмет на работењето на претпријатието е вршење угостителски и туристички услуги во Охрид и Цават кај Дубровник; вршење механички, сервисни услуги и издавање на ползување авто-такси, чамци и велосипеди; обавува транспортни и земјоделски услуги со превозни средства на други работни организации и индивидуални граѓани. Од својата економија ќе врши и продажба на земјоделски и парковски производи; ќе врши уредување и одржување на парковски површини на други работни организации и индивидуални граѓани.

Претпријатието е настанато од Одморалиштето на Извршниот совет „Горица“ од Охрид и прерасна во стопанска организација, а со одлука бр. 01-36.1 од 31. I. 1967 година од работничкиот совет и согласноста на Извршниот совет бр. 13-306/1 од 18. II. 1967 година.

Претпријатието ќе го потпишува, задолжува и раздолжува Благо Шапкар, директор.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 50/67. (650)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. III. 1967 година, рег. број 3/59, книга II, е запишана под фирма: Продавница во населбата „Варош“ — Прилеп на „Жито-Македонија“ — прехранбен комбинат — Скопје, Филијала во Прилеп. Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно од сите видови, сточна храна како и сите видови на мелнички производи.

Раководител на продавницата е Христоски Милан.

Продавницата е основана од „Жито-Македонија“ прехранбен комбинат — Филијала во Прилеп, со одлука бр. 1691 од 15. VIII. 1966 година од работничкиот совет и уверението бр. 07-62/836-1 од 17. XI. 1966 година од Одделението за надзор и контрола, пазарна инспекција Прилеп.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што ја потпишува и Филијалата „Жито-Македонија“ во Прилеп.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 55/67. (651)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 30. III. 1967 година, рег. број 22/61, книга II, е запишана под фирма: Продавница на ул. „ЈНА“ бр. 39 во Струга, на Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите видови земјоделски производи и производи од прехранбената индустрија.

Раководител на продавницата е Каини Це-маил.

Продавницата е основана од Земјоделско-прехранбениот комбинат „Струшко Поле“ од Струга, со одлука бр. 405/2 од 28. II. 1967 година од работничкиот совет и решението бр. 09-1900/38 од 21. III. 1967 година од Општинското собрание во Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и комбинатот — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 71/67. (653)

Окружниот стопански суд во Битола објавува дека во регистарот на стопанските организации на 31. III. 1967 година, рег. бр. 74/55, книга III, е запишана под фирма: Продавница, во село Лабуништа на Трговското претпријатие на големо и мало „Струшка трговија“ од Струга. Предмет на работењето на продавницата е продажба на сите колонијални, индустриски и други стоки и производи.

Раководител на продавницата е Казимоски Нехат.

Продавницата е основана од Трговското претпријатие „Струшка трговија“ од Струга, со одлука бр. 244 од 8. II. 1967 година од работничкиот совет и решение бр. 09-1466 од 4. V. 1967 година од Општинското собрание во Струга.

Продавницата ќе ја потпишува истото лице што го потпишува и претпријатието — основач.

Од Окружниот стопански суд во Битола, Фи бр. 54/67. (654)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 3. IV. 1967 година, страна 147, реден број 1 е запишано под фирма: Трговско претпријатие на големо и мало „Пирин“ од Делчево, постанато со издвојување по пат на референдум од Мешовитото трговско претпријатие на големо и мало „Трго-македонија“ од Делчево. Предмет на работењето на претпријатието е купопродажба на стоки од внатрешен промет; трговија на големо и мало со текстил, куси и плетени стоки и конфекција; јажарски стоки, вати, мазива, жита, мелнички преработки, тутунски преработки и мешани индустриски стоки; животни продукти и предмети за куќни потреби; деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, алкохолни и безалкохолни пијалоци, стакло, порцелан и керамички стоки, увоз и извоз на стоки во малограничен промет со НР Бугарија.

В. д. директор на претпријатието е Ѓорѓи Давитков, кој е овластен да го претставува и да го потпишува претпријатието.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката број 01-15 од 29. III. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 100/67. (673)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 8. IV. 1967 година, страна 269 реден број 1 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Кочани, ул. „23 октомври“ број 68. Предмет на работењето на продавницата е трговија со кожни производи (горна и долна кожа); готови чевли од сите видови; гумени производи и пластични материји.

Продавницата е основана од Работната организација за промет со кожи и гуми „Антрокожа и гума“ — Скопје.

Раководител на продавницата е Миле Стефанов Јорданов, кој не е овластен да ја потпишува жиро сметката на истата. Потпишувањето ќе го обавуваат овластените потписници на основачот.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01-567 од 14. III. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 03-1227 од 27. II. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии на Собранието на општината Кочани.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 80/67. (678)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 18. III. 1967 година, страна 11, реден број 4, е запишана под фирма: Работна единица за купување на земјоделски производи и продажба на мало и големо на истите, со седиште во Кочани. Предмет на работењето на работната единица е купување на сите видови земјоделски производи од индивидуални производители и продавање на мало и големо на истите.

Работната единица е основана од страна на Претпријатието за обработка на тутун од Кочани.

Раководител на работната единица е Божидар Андонов, кој е овластен да ја претставува и потпишува истата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката број 161 од 9. III. 1967 година на работничкиот совет на претпријатието.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 83/67. (680)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 28. II. 1967 година, страна 267, реден број 1, е запишана под фирма: Продавница со седиште во Злетово. Предмет на работењето на продавницата е продажба на прехранбени стоки за куќни потреби.

Продавницата е основана од страна на Мешовитото претпријатие „Снабдител“ од Штип.

Раководител на продавницата е Чедомир Георгиев Минчев, кој не е овластен да ја потпишува, туку потпишувањето ќе го врши директорот на работната организација, Киро Пановски.

Впишувањето на продавницата е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 01-987 од 7. XII. 1966 година на работничкиот совет на претпријатието и решението бр. 04-2277/1 од 20. II. 1967 година на Одделението за стопанство и финансии при Собранието на општината Пробиштип.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 51/67. (681)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 22. III. 1967 година, страна 268, реден број 1 е запишан под фирма: Погон за одгледување, експлоатација и заштита на шумите — „Плачковица“, со седиште во Ваница, ул. „Илинденска“ бр. 1. Предмет на работењето на погонот е одгледување, заштита и експлоатација на шумите и правење шумски патишта.

В. д. директор на погонот е Драган Јорданов Миланов, кој е овластен да го претставува и потпишува погонот.

Впишувањето на погонот е извршено во регистарот врз основа на потврдата број 02-88 од 21. III. 1967 година, од генералниот директор на Погонот и одлуката број 02-60 од 21. III. 1967 година, на централниот работнички совет на комбинатот.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 89/67. (684)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 25. III. 1967 година, страна 402, реден број 1, е запишан под фирма: „Мантово“ — погон за експлоатација и одржување на Водостопанското претпријатие „Струмички слив“ — Струмица, со седиште во Радовиш, постанат со присоединување на Водната заедница „Плаваја“ — Радовиш кон „Струмички слив“ — Струмица, со своја самостојна пресметка. Предмет на работењето на погонот е вршење водостопанска услужна дејност; снабдување со вода, прочистување на загадени води; одржување на водостопански објекти и постројки како основна дејност, и како споредна дејност — врши одржување на комунални објекти и постројки за снабдување со вода и прочистување на загадени води со своите слободни капацитети (машини, пумпи и превозни средства) врши соодветни услуги на трети лица.

В. д. началник на Погонот е техничарот Ристо Чаракчиев, кој е овластен да го претставува и потпишува.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа на одлуките бр. 1-1/9 од 16. III. 1967 и 01-1/8 од 16. III. 1967 год. на работничкиот совет на претпријатието и одлуката бр. 01-78 од 11. III. 1967 година на советот на Работната заедница при Водната заедница „Плаваја“ — Радовиш.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 87/67. (688)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на стопанските организации на 21. III. 1967 година, страна 399, реден број 1, е запишано под фирма: Машинобраварско занаетчиско претпријатие „Металец“, со седиште во Струмица. Предмет на работењето на претпријатието е вршење браварска, водоинсталатерска, лимарска, автомеханичарска, електричарска и трговска дејност за продажба на мало, на браварски, водоинсталатерски, лимарски, автоделови и електричарски материјали.

В. д. директор на претпријатието е Кочо Киров Гарванлиев.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката од 20. III. 1967 година од групата граѓани: Шопов Љупчо, Ашиков Перо, Гарванлиев Никола, Андонов Ванчо, Скопов Борис, Гарванлиев Кочо, Трендафилов Миле, Поповски Стојан, Христов Никола, Јанев Стевчо, Танчев Митко, Трендафилов Васе, Георгиев Кирил, Ангелов Костадин, Поповски Атанас, Ананиев Панче и Каракашев Петар.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 88/67. (692)

РЕГИСТАР НА ЗАДРУГИТЕ

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 10, страна 37 е запишано следното: На досегашните потписници на Земјоделската лозаро-винарска задруга — Тетово и тоа: Кировски Стојан, в. д. директор и Иванов Кирил, книговодител, им престанува правото за потпишување, бидејќи се разрешени од должност.

За в. д. директор на Земјоделската лозаро-винарска задруга — Тетово е назначен Костовски Иван, кој задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето, со

новоназначените потписници и тоа: Божиновиќ Коста, член на управниот одбор на задругата и Зафировски Александар, член на задружниот совет, сметано од 5. VIII. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 767 од 15. VIII. 1967 година. (1317)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 19. III. 1967 година, страна 110, реден број 2, е запишана под фирмата: Трговска продавница, со седиште во село Белотино, Струмичко. Предмет на работењето на продавницата е: промет на мало со мешовити индустриски производи, животни намирници и куќни потреби и мерење на алкохолни и безалкохолни пилалози.

Продавницата е основана од страна на Земјоделската задруга „Пролетер“ од село Попчево, Струмичко.

Раководител на продавницата е Алекса Накев Георгиев, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го вршат овластените лица на задругата.

Впишувањето е извршено во регистарот врз основа одлуката бр. 10 од 13. II. 1967 година на Задружниот совет на задругата.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 42/67. (693)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 24. IV. 1967 година, страна 117, реден број 1, е запишана под фирмата: Земјоделска задруга „Пролетер“, со седиште во село Борицево, Струмичко. Предмет на работењето на задругата е: организирање и унапредување на општественото земјоделско производство со воспоставување на стопанска и друга соработка, односно деловна соработка со индивидуалните земјоделски производители (кооперација) заради насочување на истото за создавање на социјалистички односи на село, покачување на продуктивноста на трудот како и порационално ползување на средствата за работа, со цел да се интензивира земјоделското-стоково производство.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Стојан Мицев, директор, Алекса Јанев, магационер и Миљо Малчев.

Впишувањето се изврши во регистарот врз основа одлуката на група граѓани на основачкото собрание: Васил Е. Стојанов, Пане Е. Стојанов, Мило Б. Милев, Ѓорѓи К. Стоилов, Стојан А. Митев, Мило И. Манчев, Алекса Ј. Јанев, Ванчо М. Колев, Трајчо М. Колев, Крум К. Малчев, Васил Т. Танчев, Атанас С. Божинов, Томе А. Божинов, Славчо А. Трендов, Генчо Р. Витанов, Славчо С. Божинов, Трајко В. Николов, Коста Х. Митев, Никола Х. Василев, Раде Т. Темелков, Панде И. Трајков, Драган И. Пандов, Асен К. Петров, Мило Б. Малчев, Славчо Ј. Стојанов, Ристо С. Јанев, Боро И. Божинов, Васил С. Божинов, Ѓорѓи С. Јанчев, Васил П. Трајков, и Петар И. Трендафилов.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 125/67. (706)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 94, страна 679, книга I е запишана под фирмата: Земјоделска задруга „Единство“, село Скудриње, Тетовско — Продавница во село Адиевци. Предмет на работењето на задругата е: промет со животни намирници и предмети за куќни потреби, деликатесни производи, производи врз база на шеќер и какао, зарзават, овошје, преработки, млеко и млечни производи, алкохолни и безалкохолни пилалози и мешовити индустриски стоки.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Единство“, село Скудриње, со Решение на собрание на општината Гостивар, број 04-7500 од 10. XI. 1966 година.

Раководител на продавницата е Рамадани Рамадан.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 214 од 30. III. 1967. (513)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 128, страна 21, книга II е запишана под фирмата: Земјоделска задруга „Арлам Велков“, со седиште во село Петрово. Предмет на работењето на задругата е: да организира кооперација со индивидуалните производители со средства на задругата и производителите на земјоделското сточарско производство; да откупува и да го пласира производството на индивидуалните производители; да ги снабдува индивидуалните производители со репродукциони материјали и да ги кредитира земјоделците за зголемување на земјоделското и сточарското производство; да врши услуги со своите машини, да дава стручна помош и да ги снабдува членовите со стоки од широка потрошувачка.

Задругата е основана од основачите на Основачкото собрание на 5. II. 1967 година и тоа: Ристо М. Гуров, Лазар П. Ризов, Ѓорѓе С. Костадинов, Тодор, Д. Ризов, Ристо С. Аврамов, Петко П. Ризов, Саве А. Митров, Борис П. Ризов, Јован Г. Танев, Илија Ј. Танев, Јован Ј. Ѓорѓиев, Јано Г. Ѓорѓиев, Ристо Т. Ѓорѓиев, Никола Р. Станков, Велко А. Велков, Тодор П. Гацев, Марија А. Гацева, Костадин П. Митров, Крсто С. Костадинов, Јован Ј. Ристов, Илија П. Стојанов, Јован К. Стојанов, Илија К. Стојанов, Јован Р. Ризов, Ѓубе К. Петров, Петар К. Петров, Тодор Р. Јованов, Димитар Б. Јованов, Саве М. Гуров, Илија К. Петров, Спасо П. Трајков, Тануш Т. Митров, Лазар И. Марков, Петар А. Велков, Димитар Ризов, Благој М. Гуров, Ангел С. Митров, Костадин Т. Иванов и Илија К. Марков.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Ѓорѓи Савов Костадинов, в. д. директор.

Членови на привремениот управен одбор се: Благој М. Гуров, Тодор Б. Иванов, Тодор Д. Ризов, Јован К. Стојанов, Спасо П. Трајков, Јован Г. Танев, Јован Ј. Ристов, Илија К. Марков и Јован Р. Ризов. Претседател на управниот одбор е Благој М. Гуров.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 232 од 22. III. 1967 година. (540)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 127, страна 15, книга II е запишана под фирмата: Земјоделска задруга „Задругар“, село Габрово, општина Гевгелија. Предмет на работењето на задругата е: да организира кооперација со индивидуални производители со средства на задругата и производителите на земјоделското сточарство и обработка на својата економија — земја; да го откупува и пласира производството од производителите задругари и кооперанти; да ги снабдува производителите со репродукциони материјали и да им помага за развивање на земјоделско и сточарско производство; да ги снабдува со стока од широка потрошувачка; да им врши услуги со своите машини на производителите и кооперантите, при орање, превоз на стоки и давање стручна помош преку своите стручни лица.

Задругата е основана од основачите на Основачкото собрание одржано на 4. II. 1967 година и тоа: Јован Т. Несторов, Пане П. Милков, Петар А. Петров, Јован А. Трајков, Леонид С. Јанев, Ѓеорѓе С. Ристов, Димитар Јанев, Павле Ј. Ристов, Петар Ф. Петров, Филип П. Несторов, Тодор У. Петров, Ристо С. Ристов, Стојко Р. Стоев, Илија С. Ристов, Нестор Р. Стоев, Методија Стоев, Ѓлигор М. Стоев, Атанас М. Стоев, Трајко А. Трајков, Благоја Ј. Ташков, Петар Т. Несторов, Леонид Несторов Ѓеорѓе Н. Лазаров, Лазар И. Ристов, Костадин Р. Кочев, Ристов Ил. Тодор, Петар С. Ризов, Петко П. Ризов.

зов, Нестор Јанев, Ефрем Петков, Андон Андонов, Александар Тодоров, Георге Несторов Петров и Георге Т. Георгиев.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Петров Филипов Петар, в.д. директор.

Членови на привремениот управен одбор се: Ристов Илиев Лазар, Петров Филипов Петар, Петров Ангелов Петар, Ризов Спасов Петар, Несторов Ташков Петар, Јанев Спасов Димитар, Петров Филипов Тодор. Преседател на управниот одбор е Ристов Илиев Лазар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 166 од 28. II. 1967. (413)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. бр. 44, страна 269, кнџа II е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Прогрес“ — Горче Петров — Продавница во Горче Петров во кругот на пазарот. Предмет на работењето на продавницата е продажба на земјоделски, градинарски и фуражни култури, вештачки ѓубрива, средства и хемиски препарати за заштита на земјоделски култури од растителни болести и штеточини, земјоделски лозаро-овоштарски алати и рекламен материјал.

Продавницата е основана од задружниот совет на Земјоделската задруга „Прогрес“ — Горче Петров, со решение број 90 од 25. I. 1967 година на Собранието на општина Идадија — Скопје.

Раководител на продавницата е Шушалков Ангелов Тодор.

Продавницата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува задругата, во границите на овластувањето.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 101/67. (414)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 3. II. 1967 година, страна 111, реден број 11 е запишана под фирма: Продавница, со седиште во Винаца, Предмет на работењето на продавницата е продажба на брашно и сточна храна.

Продавницата е основана од Земјоделската задруга „Задругар“ од Винаца.

Раководител на продавницата е Киро Петров Бојадики, кој не е овластен да ја потпишува. Потпишувањето ќе го врши директорот на задругата.

Впишувањето се изврши во регистарот врз основа одлуката на задружниот совет на задругата бр. 1340 од 1. XI. 1966 година и решението на Одделението за стопанство и работи при Собранието на општината — Винаца бр. 0504-3419 од 3. XII. 1966 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 284/66. (452)

Окружниот стопански суд во Штип објавува дека во регистарот на задругите на 17. II. 1967 година, страна 115, реден бр. 1 е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Колешанка“, со седиште во с. Колешино, Струмичко. Предмет на работењето на задругата е: организирање и унапредување на општественото земјоделско производство со воспоставување на стопанска и друга соработка, односно деловна соработка со индивидуалните земјоделски производители (кооперација) заради насочување на истото, а за создавање на социјалистички односи на село, покачување на продуктивноста на трудот како и порационално ползување на средствата за работа, со цел интензивирање на земјоделското сточково производство.

Овластени лица за потпишување на задругата се: Андон Димитров Колев, в.д. директор, и Ванчо Илиев Ѓорѓиев.

Впишувањето на задругата се изврши во регистарот врз основа одлуката на основачкото собрание на истата од 30. I. 1967 година.

Од Окружниот стопански суд во Штип, Фи бр. 35/67. (454)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на задругите, рег. број 126, страна 4, кнџа II, е запишана под фирма: Земјоделска задруга „Богородично Поле“, село Богородица, општина Гевгелија. Предмет на работењето на задругата е: да организира кооперација со индивидуалните производители со средствата на задругата и производителите на земјоделско и сточарско производство на своја економија; да откупува и да го пламира производството од производителите; да ги снабдува производителите со репродукциони материјали и да ги кредитира со зголемување на производството; да ги снабдува со стока за широка потрошувачка; да им врши услуги на производителите со своите машини (орање, копање како и други занаетчиски услуги); да им дава стручна помош преку своите стручни лица.

Задругата е основана од основачите на Основачкото собрание одржано на 4. XI. 1966 година и тоа: Тошев М. Илија, Тошев М. Митко, Петров Р. Перо, Розов И. Митре, Рафаилова П. Марија, Дуков Р. Перо, Колчев Л. Нако, Камилев Р. Ѓорѓе, Николов Никола, Колчев Ангелуш, Делицаков Т. Андон, Караѓоров Г. Атанас, Бакалов Г. Кирил, Каракаев А. Миле, Ризов И. Пенчо, Тошев Р. Митко, Ризов П. Јован, Узунов Г. Атанас, Николовски Јован, Костов Е. Душан, Каракаев Г. Тануш, Смилова М. Ристена, Јанев Ј. Стојан Тошев Д. Ванчо, Узунчева М. Марија, Кочев В. Мито, Узунчев П. Милутин, Узунов Г. Таси, Итон Л. Томе и Танов Г. Митко.

Задругата ќе ја потпишува, задолжува и раздолжува во границите на овластувањето Кочев В. Мито, в.д. директор.

Членови на привремениот управен одбор се: Кочев Мито, Делицаков Андон, Ризов Пенчо, Краѓорев Г. Атанас, Петров Перо, Танов Г. Митко, Колчев Џеко, Итов Л. Томе и Костов Душан. Претседател на управниот одбор е Колчев Џеко.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи бр. 847 од 10. II. 67 год. (389)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Тоде Панзев Ѓорѓиевски, ул. „Генерал Темпо“ бр. 9, Св. Николе. (4898)

Воена книшка на име Илми Бајрами, Гостивар. Легитимација за резервни офицери на име Томислав Колевски, ул. „11 октомври“ бр. 3 стан 25, Титов Велес. (4931)

Воена книшка, издадена од Воениот отсек — Гостивар на име Сејдин Д. Даути, с. Стројане, Гостивар. (5215)

Воена книшка на име Петре Д. Аршинковски, с. Горно Оризари, Битола. (5269)

Воена книшка издадена од Воениот отсек — Скопје на име Перо Рафајловски, ул. „ЈНА“ бр. 43, Гостивар. (6675)

Воена книшка на име Асим Кадрија Зенуни, с. Боговиње, Тетово. (6231)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Благоја Ѓорѓи Маневски, Скопје. (5149)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Манудија Рамаданова, Скопје. (5149)

Свидетелство за завршена I година издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ — Скопје на име Ангел Трајко Јовановски, Скопје. (5150)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Скопје на име Анка Исмаилова, Скопје. (5154)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Урошевац на име Хасим Хасани, Скопје. (5155)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО — Дебар на име Таско Т. Стефановски, Скопје. (5156)

Воена книшка издадена од Београд на име Владо Трајановски, Скопје. (5157)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Св. Николе на име Благица М. Салтирова, Скопје.
(5158)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Влајко А. Јаначков, Скопје. (5159)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Тетово на име Илија Костовски, Скопје. (5160)

Земјоделска здравствена легитимација издадена
од ЗСО — Скопје на име Спасе Јаневски, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Младен Рајкиќ, Скопје. (5162)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Петре Купанов, Скопје. (5163)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Уко Аризов, Скопје. (5164)

Здравствена легитимација на име Нада Васи-
левска, Скопје. (5165)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Аница Цветкова, Скопје. (5166)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Тања Манева, Скопје. (5167)

Ученичка книшка за завршено VI одделение,
издадена од Осмолетката „Братство единство“ —
с. Нерези на име Петре Китанов, Скопје. (5168)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Загорка Лазарева, Скопје. (5169)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Аземине Беќири, Скопје. (5170)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Владанка Калкова, Скопје. (5171)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Основното училиште „Иво Рибар Лола“
— с. Ростуше, на име Газија Ф. Ибраими, с. Тре-
биште, Гостивар. (5172)

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Скопје на име Горка Насковска,
Скопје. (5173)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Скопје на име Дрита Р. Шаини, Скопје. (5174)

Свидетелство за незавршена III година Виша
педагошка школа на име Ружица Симонова, Скопје.

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Кавадарци на име Боро Р. Митревски, Скопје. (5176)

Земјоделска здравствена легитимација бр. 47436,
издадена од ЗСО — Битола на име Дука Г. Груева,
с. Брусник, Битола. (5177)

Свидетелство за завршен I клас гимназија бр.
01-27/29 на име Вано Сотировски, ул. „Рузвелт“
бр. 1а, Битола. (5178)

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Трајан Д. Николовски,
с. Д. Оризари, Битола. (5179)

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Илија В. Стојчевски,
с. Беранци, Битола. (5180)

Свидетелство за завршена I година ЕМУЦ —
Битола, на име Никола Жажоски, с. Смилево, Би-
тола. (5181)

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Кита Огненовска, с.
Буково, Битола. (5182)

Свидетелство за завршен III клас, издадено од
Гимназијата „Мирче Ацев“ — Прилеп, на име Лил-
јана Карлеска, зграда „Кула“ IX-35, Прилеп. (5183)

Свидетелство за завршен I клас државно тех-
ничко училиште, издадено од Училиштето „Трај-
ко Бошкоски — Тарцан“ на име Круме Јанзоски,
с. М. Коњари, Прилеп. (5184)

Свидетелство за завршено VIII одделение, из-
дадено од Училиштето „Рампо Левката“, на име
Илија Јованоски, ул. „Цане Коњарец“ бр. 87, При-
леп. (5185)

Здравствена легитимација бр. 10077, издадена
од КЗСО — Кр. Паланка, на име Коце Павлев Пав-
ловски, ул. „Осоговска“ бр. 29, Кр. Паланка. (5186)

Здравствена легитимација бр. 27538, издадена
од ЗСО — Кратово на име Сречко Фимчев, с. Шле-
гово, Кратово. (5187)

Свидетелство за завршено осумгодишно учи-
лиште на име Науме Пејоски, с. Мислешево, Струга.

Земјоделска здравствена легитимација бр.
457/3946, издадена од ЗСО — Кичево на име Војче
В. Стојкоски, с. Г. Вotuшје, М. Брод. (5189)

Свидетелство за завршено VIII одделение бр.
222/II при Основното училиште „Кирил и Методи“
— М. Брод, на име Божидар Ф. Новески, Маке-
донски Брод. (5190)

Свидетелство од II клас на име Игно Андов,
ул. „Бл. Абрашев“ бр. 9, Т. Велес. (5191)

Диплома за завршено средно фармацевтско
училиште на име Петра Петковска, ул. „Илија Ми-
лев“ бр. 4, Гевгелија. (5192)

Здравствена легитимација на име Лефра Пе-
рова Темелкова, Кавадарци. (5193)

Работна книшка бр. 6081 на име Шукри Алиев,
ул. „Партизанска“ Кавадарци. (5194)

Здравствена легитимација бр. 11618 на име
Фикирије Несими, с. Теарце, Тетово. (5195)

Сообраќајна дозвола бр. 654 и возачка дозво-
ла бр. 903, издадени од ОВР — Тетово на име Ра-
миз Елези, с. Камењане, Тетово. (5196)

Здравствена легитимација бр. 3829/978, издаде-
на од ЗСО — Тетово на име Исен Камбери, с.
Стримница, Тетово. (5197)

Свидетелство за завршен II клас Гимназија
„Панче Попоски“ — Гостивар на име Диме Трпе-
ски, ул. „Братство Единство“ бр. 21, Гостивар. (5198)

Свидетелство за завршена I година Гимнази-
ја „Панче Попоски“ — Гостивар на име Азис Ше-
ху, ул. „Београдска“ бр. 10, Гостивар. (5199)

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Цена Цицкоска, с.
Ивањевци, Битола. (5200)

Земјоделска здравствена легитимација издаде-
на од ЗСО — Битола на име Сребренко Циулоски,
с. Ивањевци, Битола. (5201)

Здравствена легитимација бр. 72180 на име Тра-
јанка Кирковска, с. Живојно, Битола. (5202)

Здравствена легитимација бр. 72181 на име Ви-
јолета Кирковска, с. Живојно, Битола. (5203)

Здравствена легитимација издадена од ЗСО —
Битола на име Цветко Р. Дуков, ул. „Цане Васи-
лев“ бр. 29, Битола. (5204)

Свидетелство за завршена I година Индусти-
ско училиште „Трајко Бошкоски — Тарцан“ на име
Славе Цветкоски, ул. „Марксоска“, бр. 150, Прилеп.

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на Советот на работната
заедница во поширок состав на

Домот за стари лица — Скопје,

врз основа на чл. 78 во врска со чл. 112 од
Основниот закон за избор на работничките совети
и другите органи на управување во работните ор-
ганизации (Сл. лист на СФРЈ број 15 од 8. IV. 1967
год.)

распишува

КОНКУРС

за именување директор на установата

Покрај општите услови кандидатот треба да ги
исполнува и следните посебни услови:

а) да има висока или виша подготовка (педа-
гог-социјален работник)

б) над 5 години работна практика на раководно
место во социјални установи.

в) да познава странски јазици (Шведски и Гер-
мански).

Покрај молбите кандидатите треба да достават
опширна, лична и работна биографија за досегаш-
ното движење во службата.

Личниот доход според Правилникот на Домот.
Конкурсот ќе трае 15 дена од неговото обја-
вување. (1809)

Излезе од печат збирката**УСТАВ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА ФЕДЕРАТИВНА
РЕПУБЛИКА ЈУГОСЛАВИЈА****и
УСТАВ
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА****СО УСТАВНИТЕ АМАНДМАНИ
И ОБЈАСНУВАЊА**

Збирката ја приготвил Горѓи Цаца.

Во ова трето издание поместен е и Уставот на СФРЈ во текстот што беше прогласен на 7 април 1963 година, а текстот на Уставот на СРМ е даден во неговиот пречистен текст што е приготвен со оглед на измените извршени со Уставниот закон за измени на Уставот на СРМ, прогласен на 22 јануари 1965 година. Со тоа е извршено и пренумерирањето на главите и членовите на Уставот.

Ова издание има за цел да го олесни користењето на уставите во практичната примена, бидејќи во збирката се дадени и објаснувања во врска со извршените измени.

Цена 9,50.— нови динари.

Ви ги препорачуваме и следните изданија со кои располагаме во ограничен број примероци:

**ЗБИРКА НА ЗАКОНИ
ЗА ИЗБОР НА ОРГАНИ НА УПРАВУВАЊЕ
ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ
— СО ОБРАСЦИ**

Цена 5 нови динари.

**РЕГИСТАР
НА РЕПУБЛИЧКИ ПРОПИСИ
1961 — 1966**

Издание 1967

Цена 23 нови динари.

**САМОУПРАВУВАЊЕ И ОБЛИЦИ НА
НАДЗОР ВО РАБОТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ**

Издание — 1967

Цена 20 нови динари.

Збирка на**ДЕЛОВНИЦИ НА СОБРАНИЕТО
НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА
МАКЕДОНИЈА И НА СОВОРИТЕ**

Издание — 1967

Цена 11 нови динари.

Порачки прима Одделението за претплата на Службен весник на СРМ, Скопје, пошт. факс 51. Жиро сметка 401-1-16 кај Службата на општественото книговодство — Скопје.

Врз основа на чл. 246 од Статутот на Клиниката, член 9 и 12 од Правилникот за работните односи на Клиниката и Одлуката на Советот во потесен состав на Клиниката од 24. XI. 1967 година, Конкурсната комисија на Клиниката за хируршки болести во Скопје,

распишува

К О Н К У Р С

за пополнување на следните работни места:

- | | |
|---|---|
| 1. Шеф на Травматолошко одделение | 1 |
| 2. Шеф на Пластично одделение | 1 |
| 3. Шеф на Поликлиника | 1 |
| 4. Шеф на одделението за анестезиологија со реанимација | 1 |
| 5. Шеф на Уролошко одделение | 1 |

У С Л О В И:

Кандидатите, покрај условите предвидени во чл. 20 страна 1 од Основниот закон за работните односи, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови и тоа:

Под 1 — Лекар специјалист хирург во звање професор, доцент или асистент.

Под 2 — Лекар специјалист по пластична и реконструктивна хирургија во звање професор, доцент или асистент.

Под 3 — Лекар специјалист хирург во звање асистент или лекар специјалист од општа хирургија.

Под 4 — Лекар специјалист анестезиолог во звање асистент или лекар специјалист по анестезиологија.

Под 5 — Лекар специјалист хирург—уролог во звање професор, доцент или асистент.

Кандидатите, кон молбата таксирана со 0,50 нови динари задолжително треба да достават документи за својата специјалност и Curriculum vitae.

Молбите се доставуваат до Конкурсната комисија на Клиниката во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот.

Некомплетираните молби, како и оние кои ќе бидат доставени по определениот срок нема да се земат во разгледување.

Личниот доход според Правилникот за распределба на личните доходи.

Станови не се обезбедени.

Патните и селидбените трошоци ги снесат кандидатите.

СО Д Р Ж И Н А

Страна

- | | |
|---|---------------|
| 347. Одлука за образување Заедничка комисија на Републичкиот собор и Социјално-здравствениот собор на Собранието на Социјалистичка Република Македонија за проблемите на борците и воените војни инвалиди | — — — — — 745 |
| 348. Одлука за избор на Заедничка комисија на Републичкиот и Социјално-здравствениот собор на Собранието на СРМ за проблемите на борците и воените војни инвалиди | — — — — — 745 |
| 349. Одлука за разрешување и именување членови на Универзитетскиот совет на Универзитетот во Скопје | — — — — — 746 |
| 350. Одлука за разрешување и именување членови на Републичката комисија за физичка култура | — — — — — 746 |
| 351. Програма за модернизација и реконструкција на патната мрежа во СРМ во периодот од 1966 — 1970 година со учество на средства од Републиката | — — — — — 747 |
| 352. Одлука за определување патниот правец за поврзување на Берово со патот број 1-д | — — — — — 748 |
| 353. Одлука за доделување на средства од Резервниот фонд на Социјалистичка Република Македонија како помош за санирање на последиците од земјотресот во Општината Дебар | — — — — — 749 |